



ПРОТОКОЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ ОД I-IV одд.
ООУ „Тихомир Милошевски“ -СКОПЈЕ во согласност со здравствените насоки подготви протоколи
за реализација на наставата со физичко присуство за учениците

Наставниот процес во училиштето се одвива со физичко присуство за учениците од I-IV одделение и онлајн за учениците од V-IX одд. Вработените во училиштето и учениците при влегување во училиште и при престојот во училиште задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца, и носат заштитна маска/покривка на лице, освен кога се на отворено во училишниот двор со одржување на препорачаната дистанца.

Обврски на училиштето

Влегувањето и излегувањето на учениците во училиштето е од единствениот функционален влез во училишната зграда по изготвен распоред за влез/излез со различно време на влегување и излегување на учениците за секое одделение. Истиот е истакнат на видни места во училиштето. На влезот од училиштето, во ходниците и училниците се поставуваат едукативно-информативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедноста во училиштето и средства за дезинфекција на раце.

- На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето и во случај на зголемена температура (над 37°) вработениот се упатува кај матичен лекар.
- Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на вработените во училиштето и учениците се дезинфицираат на почетокот и на крајот на секоја смена, а најмалку два пати на ден.
- Училиштето изготвува листа на сите површини што треба редовно да бидат чистени.
- Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на одморот кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое дејствува на вируси според упатство на производителот.
- Тоалетите треба да бидат функционални заради овозможување услови за почесто миеење на рацете со проточна вода и сапун и почесто се чистат со задолжително водење евиденција за спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое дејствува на вируси според упатство од



производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

- Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни активности.
- Чистењето на физкултурната сала, спортските игралишта и соблекувални и другите помошни простории се врши веднаш по користењето од страна на секоја група ученици.
- Училиштето воведува систем за еднонасочно движење на учениците низ просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните.
- Просториите задолжително се проветруваат по секој наставен час, најмалку половина час пред пристигнување и по заминувањето на учениците.
- Директорот на основното училиште определува лица од вработените кои на одредени места ќе бидат во улога на контролори и воедно ќе можат да им помогнат на оние ученици што имаат прашања и им е потребна поддршка да ги разберат мерките за нивна заштита.
- Се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка или внесување храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои не се ученици на тоа училиште.
- Испораките за потребите на училиштата ги преземаат надлежните, вработени во училиштата од главниот влез е дозволен само за сервисерите и другите служби чии услуги се неопходни (на пр. спроведување на превентивни и антиепидемични мерки, како што се проверка на вода за потрошувачка, безбедност на храна и др.) со задолжително почитување на мерката за дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна маска/прекривка и заштитници за обувките.
- Доколку во училиштето се појави заболен од Ковид-19 или лице кое имало контакт со лице заболено од Ковид-19, лицето се изолира во посебна просторија со задолжително носење заштитна маска/прекривка, а директорот воспоставува комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање понатамошни насоки за постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до општината, а општината до Министерството за образование и наука
- Доколку се потврди дека ученик е заболен од Ковид-19, се известува епидемиолошката служба во Центарот за јавно здравје кој итно треба да направи анкета со наставниците и учениците за процена на степенот на ризик врз основа на контактите што ги имале.



Обврски на наставниците

- На секој влез од училиштето учениците ги пречекува одделенскиот наставник, кој му мери телесна температура на ученикот, се грижи ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете, односно му помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекциско средство.
- Вработените при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат обувките и рацете.
- Првиот ден од наставата започнува со упатства за учениците за тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и вработените во училиштето.
- Се забрануваат поздравувања со физички контакт за вработените во училиштето и меѓу учениците.

- За време на наставата и одморите со учениците задолжително е присутен одделенскиот наставник и се грижи за почитување на физичката дистанца меѓу учениците.
- Меѓусебното споделување информации и работните состаноци во училиштето се изведуваат со употреба на видеоконференциска врска но и со физичко присуство секогаш кога има услови за истото.
- Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на помал број ученици и запазена дистанца (ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека да излезе ученикот кој е внатре).
- За време на наставата во училницата, доколку дозволуваат временските услови, се остава отворен прозорец.
- Ако ученик развие симптоми на Ковид-19 додека е во училиште, наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со задолжително носење заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.
- Комуникацијата со родителите/старателите се одвива преку телефон или преку некоја онлајн-апликација која ќе ја договорат родителите и наставниците.
- Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории треба да биде од група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на повеќе ученици од различни паралелки.
- Преминувањето низ заедничките простории се организира така што додека учениците и наставниците од една паралелка поминуваат во исто време, учениците и наставниците од другите паралелки го чекаат својот ред, притоа укажувајќи им на учениците да не допираат површини или предмети во просторот каде што се движат.



Обврски на учениците

Се забрануваат поздравувања со физички контакт за вработените во училиштето и меѓу учениците.

- Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на помал број ученици и запазена дистанца (ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека да излезе ученикот кој е внатре).
- Учениците доаѓаат и одат сами на училиште, во придружба на родител/старател само до училишниот двор. Исклучок се учениците со посебни образовни потреби со кои во училиштето може да влезе родител/старател, образовен/личен асистент, .
- Учениците го консумираат оброкот во училницата во која реализираат настава и само тогаш им е дозволено да ја отстранат маската/прекривката од лице во училница.
- Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање однадвор.

Обврски на родителите/старателите

- Родителот/старателот е должен секој ден пред поаѓање на училиште да му мери телесна температура на детето, а во случај на покачена телесна температура (над 37°) не смее да го донесе детето во училиште, туку треба да се јави на телефон на наставникот/одделенскиот раководител на паралелката. Децата со знаци на други заразни болести исто така не смеат да доаѓаат на училиште. Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни образовни потреби, со задолжително носење маска/прекривка на лицето“, наведено е во протоколот за основните училишта.
- Учениците носат оброк/храна од дома или доколку е можно за организација, оброкот што го обезбедува училиштето треба да биде соодветно спакуван или готов производ, притоа водејќи сметка за стандардите и нормативите за исхрана за оваа категорија на деца. Дозволена е пакувана храна (кроасан...), овошје (измиено), вода

ООУ „Тихомир Милошевски“



Општина Ѓорче Петров-Скопје



✉ с.Ново Село ул.„1“ бр.„62“ 1060 Ѓорче Пе
☎ тел. 2037-805, тел./факс: 2050-582



web: [http://:tihomirmilosevski.schools.edu.mk](http://tihomirmilosevski.schools.edu.mk)
e-mail: tihomirmilosevski@yahoo.com

Директор

Јагода Петковска